

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година

Член 1

Во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2006, 86/2008 и 6/10), членот 31 се менува и гласи:

„(1) Комисијата е составена од претседател, негов заменик и три члена, кои функцијата ја извршуваат професионално со мандат од пет години и со право за повторен избор.

(2) Претседателот, заменикот и членовите ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

(3) Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат врз основа на јавен оглас кој се објавува во три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија подготвува предлог на листа од кандидатите за претседател, заменик и членови на Комисијата и ја доставува до Собранието на Република Македонија.

(4) За претседател на Комисијата се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
- 3) има осум години работно искуство во областа на информирањето и правните работи;
- 4) да не е член на политичка партија;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и
- 6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

(5) За заменик на претседателот се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
- 3) има шест години работно искуство од кои три години во навладиниот сектор;
- 4) да не е член на политичка партија;
- 5) поседува еден од следнитве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и

- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- б) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
- (6) За член на Комисијата се именува лице кое ги исполнува следниве услови:
 - 1) е државјанин на Република Македонија;
 - 2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
 - 3) има пет години работно искуство во областа на информирањето и правните работи;
 - 4) да не е член на политичка партија;
 - 5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- б) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
- (7) Претседателот ја раководи, ја застапува и ја претставува Комисијата."

Член 2

Претседателот, заменикот на претседател и членовите на Комисијата именувани до денот на започнувањето со примената на членот 1 од овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани.

Член 3

Одредбите на членот 1 од овој закон ќе започнат да се применуваат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".